



Политичка партија ЛЕВИЦА  
ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје  
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка  
ЕДБ: 4044016512070 | ЕМБС: 7108192  
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645



**И Т Н О !**

**Д О:** ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

\* Д И Р Е К Т О Р

\* С Е К Т О Р ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ, УЧЕНИЧКИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

\* О Д Д Е Л Е Н И Е ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54 – 1000, Скопје  
www.dpi.mon.gov.mk | dpi@mon.gov.mk | тел. +389 2/3140-103

**П О Д Н О С И Т Е Л:** ЛЕВИЦА – ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20/1-12, Општина Центар – 1000 Скопје  
ЕМБС: 7108192 | ЕДБ: 4044016512070  
Трансакциска с-ка: 300000004515386 – Комерцијална банка  
www.levica.mk | contact@levica.mk | тел. 075/885-645

Врз основа на членот 24 од *Уставот на Република Македонија* (1991); член 71, став 1 од *Законот за инспекциски надзор* (Сл. весник на РМ бр. 102/2019); чл. 3, ст. 1 од *Законот за постапување по претставки и предлози* (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 56/09, 13/13, 156/15, 193/15); чл. 40 од *Законот за општата управна постапка* (Сл. весник на РМ бр. 124/2015 и 65/18); чл. 206 од *Законот за високо образование* (Сл. весник на РМ бр. 82/2018 и 154/19); чл. 2, ст. 2 и 4, чл. 8, ст. 2 и 4, чл. 9, ст. 1, т. 3, 6, 13 и 17, чл. 19, ст. 1, ал. 2 и 3, чл. 21 и чл. 28, ст. 1, т. 2-4 од *Законот за просветната инспекција* (Сл. весник на РМ бр. 52/2005 и 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15, 30/16, 64/2018); како и чл. 2 од *Правилникот за начинот на постапување по претставките и предлозите* (Сл. весник на РМ бр. 2/2009), во својство на правно лице / пријавител, до Вас – како првостепен надлежен контролен орган – ја поднесуваме оваа

## **И Н И Ц И Ј А Т И В А ЗА ВРШЕЊЕ ВОНРЕДЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР**

**П Р О Т И В:** д-р МАРЈАН КИЦЕВ – Доцент на Меѓународниот славјански универзитет

„Гаврило Романович Державин“ (Свети Николе);

\*Редовно вработен во МВР

\*Член на Управниот одбор на ФПИОМ

\*Претседател на Македонски полициски синдикат;

\*Член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија

\*Потпретседател на Советот на ССМ за јавен сектор



Пријавениот д-р Марјан Кицев од Кавадарци, инаку редовно вработен во Министерството за внатрешни работи, дополнително засновал и втор редовен работен однос на Правниот факултет при приватниот Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“ со седиште во Свети Николе, како **доцент доктор** (наместо да се стекне со насловно звање)!? Во општина Свети Николе и во дисперзираните студии на МСУ „Державин“ во Битола тој со години наназад ги држел следниве четири предмети од Наставната програма на факултетот: 1. *Криминологија*; 2. *Казнено право – применета програма*; 3. *Малолетничко казнено право*; и 4. *Електронска трговија*. Бидејќи докторската дисертација на пријавениот гласи „Превенција и репресија за казнените дела против јавниот ред и мир“, очигледно е дека при прераспределбата на сродните предмети флагрантно не е испочитувана Меѓународната франска тиева класификација на научно истражувачките полиња на ОЕЦД (2015) – бидејќи стручниот предмет „Електронска трговија“ евидентно дека отскокнува и не спаѓа во групата криминалистички и/или кривично-правни предмети, туку истиот е од сферата на Деловното/трговско/стопанско право.

Доказ 1: *Хиперлинк: <https://msu.edu.mk/fakulteti/fpn/nastaven-kadar/> (последен пристап: 15.07.2021 год.)*

Доказ 2: *Импринт од официјалниот веб-сајт на МСУ „Державин“ – Правен факултет (Свети Николе)*

Ова звање, согласно чл. 161, ст. 5 од важечкиот *Закон за високото образование (2018)*, како *lex specialis*, претставува **наставно-научно звање**, каде покрај доцент влегуваат уште и „вонреден професор“ и „редовен професор“. Но, постапката за избор во наставно-научно, наставно-стручно, наставно и соработничко звање секогаш, по сила на закон (лат. *ex lege*), завршува со засновање на работен однос со полно работно време меѓу избраното лице-кандидат и високообразовната установа, за определено време од максимум пет години [чл. 174, ст. 1 и чл. 175, ст. 1 ЗВО]! Полното работно време, пак, не смее да биде подолго од 40 часа, ниту пократко од 36 часа недело – ова согласно чл. 116, ст. 1 и 2 од генералниот *Закон за работните односи* (Сл. весник на РМ бр. 62/2005 и 3/06, 44/06, 65/06, 16/07, 57/07, 77/07, 106/08, 161/08, 63/09, 114/09, 130/09, 149/09, 10/10, 50/10, 52/10, 58/10, 124/10, 132/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 106/14, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 134/16, 120/18, 110/19, 267/20, 151/21) – како супсидијарен правен извор *in concreto*.



Но, бидејќи пријавениот доц. д-р Марјан Кицев истовремено веќе е во редовен работен однос во МВР и е синдикален претставник, т.е. претседател на МПС и член на уште две-три државни тела/одбори, така постоечкиот работен однос како „полициски службеник“ не му дава можност истиот да може да заснова **нов редовен работен однос** со полно работно време со други работодавачи, туку позитивните законски прописи за оваа ситуација, предвидуваат можност да се склучи само договор за вработување со неполно работно време со друг работодавач – меѓутоа најмногу за 10 (десет) часа неделно, со претходна согласност на првичниот работодавач [чл. 121, ст. 1 од ЗРО]!

ДОКАЗ 3: *Фотографија од потпишувањето на Колективниот договор за МВР меѓу пријавениот и актуелниот министер г. Оливер Спасовски*

Оваа законска можност која ја дава општиот Закон за работните односи понатаму ја прифаќа и соодветно доуредува посебниот Закон за високото образование, каде „афирмирани научници, уметници и стручњаци од практиката“, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, можат да се избират на универзитет само и исклучиво во звањето „насловен доцент“ или „насловен вонреден професор“! Лицата избрани во вакви **насловни звања** можат да учествуваат во вршење на високообразовна дејност најмногу до 30% од редовните обврски на соодветното наставно-научно звање [чл. 182, ст. 1 и 2 од ЗВО]!

Согласно релевантните информации со кои располагаме, доставени до нас од свиркач-укажувач, пријавениот Марјан Кицев одамна има засновано работен однос со полно работно време во **Министерството за внатрешни работи**, односно согласно чл. 92, ст. 1 од *Колективниот договор на МВР* (Сл. весник на РМ бр. 149/2021) „секој вработен во МВР заснова работен однос со полно работно време“! Па, доколку овие информации се потврдат и констатираат со спроведувањето на бараниот инспекциски надзор, тогаш Марјан Кицев, спротивно на претходнонаведените законски одредби и *Кривичниот законик* (1996), засновал работен однос во МСУ „Државин“, иако знаел дека ваквата негова активност е противзаконска, истиот ја презел и тоа со цел да прибави за себе да прибави противправна имотна корист – за што, ако оцените, случајот може да го проследите и процесуирате пред надлежното Основно јавно обвинителство.



\* \* \*

Поради горенаведеното, од Вас, како надлежен орган за контрола и надзор  
БАРАМЕ:

- ⇒ Веднаш да спроведете **вонреден инспекциски надзор** врз приватниот универзитет „МСУ Державин“ (Свети Николе) – Правен факултет, со цел утврдување на наведените законски прекршувања од страна на лицето Марјан Кицев;
- ⇒ Да ги преземете сите законски дејствија и по утврдената фактичка состојба, да донесете **соодветни управни акти** со што би санкционирале и спречиле понатамошни непочитувања и постапувања спротивни на матичниот Закон за високото образование;
- ⇒ За резултатите од извршениот вонреден инспекциски надзор, преку доставување на копија од Записникот, повратно и благовремено **писмено да бидеме известени**, како би можеле да ги употребиме и преостанатите правни средства кои ни стојат на располагање за заштита на јавниот интерес.

Скопје  
15.VII.2021

Подносител-пријавувач:  
ПП Левица

Претседател: проф. д-р Димитар Анасиев  
(застапник по закон)